



ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА

СЛВ - 720 - 101.01/Рев 05

Со оваа Порачка - Заклучница неотповикливо се претплатувам на службеното гласило „Службен весник на РМ“ во печатена форма за 2017 година.

ДА НЕ

(потврдете со заокружување)

Претплатник и претплатнички број _____

ЕМБС _____

Улица и бр./п.фах/ место _____

Број на примероци _____

Лице за контакт _____

Телефон и телефакс _____

е - маил _____

Место и дата

М.П.

Одговорно лице

Цената на службеното гласило „Службен весник на РМ“ во печатена форма за 2017 година изнесува **10.100,00 денари** по примерок.

Цената е со пресметан ДДВ од 5%.

Продавачот - издавачот ЈП Службен весник на РМ - Скопје, се обврзува редовно да му го дистрибуира весникот на купувачот во текот на целата година, за која претплатникот извршил порачка и уплата на аконтативниот износ за претплата. Доколку купувачот не прими некој број од гласилото, должен е во рок од 15 дена, сметано од неговото излегување, да го извести ЈП Службен весник на РМ во писмена форма и да го побара конкретниот број од гласилото. Во спротивно, ќе се смета дека весникот го прима редовно.

НАПОМЕНА:

Фактурата ќе биде издадена во рок од 5 дена од денот на уплатата на една од наведените сметки со назнака „Претплата на Службен весник на РМ во печатена форма“ за 2017 година.

ЈП Службен весник на РМ е регистриран ДДВ обврзник и од нашите уредно изготвени ДДВ - фактури имате право на одбивка на претходниот данок.

Ве молиме **Порачката - Заклучница**, потпишана од овластено лице и заверена, да ја испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. Партизански одреди бр.29, на п.фах 51, 1000 Скопје или на е-маил: pretplata@slvesnik.com.mk.

Во ваш и во наш интерес е порачката и уплатата да ги извршите најдоцна до 20.12.2016 година, заради планирање на годишниот тираж на изданието за 2017 година.

тел. + 389 2 55 12 400
факс + 389 2 55 12 401
www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
pretplata@slvesnik.com.mk

240010001812328 - Универзална инвестициона банка
290100000091129 - ТТК банка
200001876134610 - Стопанска банка
250031000101004 - Шпаркасе банка

370011100167674 - Еуро стандард банка
30000000188798 - Комерцијална банка
32000000077509 - Централна кооперативна банка
210040548570186 - Тутунска банка
270040548570290 - Халкбанк